

Идејата на најголемата владејачка партија ВМРО-ДПМНЕ веднаш по Самитот на НАТО да се оди на избори, по сè изгледа, за премиерот Груевски е најдоброто решение поради повеќе причини. Пред сè, поради фактот што на тој начин ќе ги спречи "залафаните" опозиционери по секоја цена да се дограбат до власт, при тоа воопшто да не одат на избори, кои патем речено воопшто и не им одговараат, бидејќи имаат пренизок рејтинг за да се појават пред своето гласачко тело, но и поради одличната сегашна позиција на Груевски, која му овозможува многу лесно и успешно да го валоризира неговиот висок рејтинг.

Доколку не успее да собере 61 пратеник за отповикување на сопствената Влада (тоа може да го направи со ДУИ, бидејќи тие единствено покажуваат желба за предвремени избори), можно е Груевски да се соочи со исклучително лош филм, кој му го подготвува опозицијата, односно да влета во широка коалиција, при што основна цел на опозицијата ќе биде да му го урниса рејтингот, и сериозно да го ослабне до одржувањето на изборите, според нивната перцепција, во октомври.



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

З агатката НАТО и нашиот влез во оваа безбедносна институција е веќе решена. Самитот во Букурешт го дочекуваме релативно релаксирано, по сите турбуленции кои ги доживеавме во изминатиот месец, благодарение на нашиот политичко-државен врв, кој секојдневно нè шокираше со информации, пред сè, врзани за името на нашата држава, но и со потресите во Владата на Република Македонија, кои ѝ го дадоа шлагот на тортата. Тортата веќе е готова, барем за јавноста, но се чини дека наскоро може да биде комплетно стопена од претоплата атмосфера, која се создава веќе подолго време, во кујната на големите мајстори на слаткарството - законодавниот дом. Токму овде подолго време се подготвуваат врвни специјалитети, чии вкусови за јавноста ќе бидат познати веднаш по завршувањето на долгоочекуваниот Самит на НАТО. Всушност, токму тогаш ќе почне јавната лицитација на



МАКЕДОНИЈА ВО ЦАЈТНОТ ЗА НАТО


СДСМ КРОИ Ш ВМРО-ДПМНЕ СПРИНТ 3

рецепти, која засега тајно се запишува во готвачките тефтери на големите мајстори на врвните парламентарни деликатеси, кои го чекаат вистинскиот момент за нивна промоција.

Што по Букурешт? Ќе имаме ли Влада? Каква? Ќе имаме ли избори? Кога? Ова се најпоставуваните прашања во изминатиов месец, кои малку како да паднаа во сенка наспроти комплетната насоченост кон преговорите, кои нашава земја ги води со јужниот сосед. Сепак, сенката е за јавноста, додека во Собранието на Република Македонија веќе подолго време не само што се поставуваат овие прашања, туку за нив се бара и соодветен одговор, особено за оние кои говорат за состав на нова Влада или, пак, за вонредни избори. Собранискиот состав, особено оној кој го сочинува опозицијата, но и дел од власта, веќе подолг период работи на нови проекти. Се пребројуваат, престојуваат, се делат на патриоти и на предавници, и повторно во игра го ставаат старо-новиот проект наречен "ново парламентарно мнозинство", кој можевме да го видиме во 2001 година. Се разбира, овој пат малку попрецизно со тематиката, во меѓусебните разговори, во поделбата на колачето и во изборот на тајмингот, бидејќи зад себе веќе имаат еден неуспешен обид, кој се случи само пред една година.

КРИЕЊЕ НА НИСКИОТ РЕЈТИНГ!

Собраниската опозиција веќе не крие дека крои ново парламентарно мнозинство, која криејќи се зад наводната евроатлантска иднина на Македонија, се



ИЗБОРИ ВО ЈУНИ ИЛИ ВО ОКТОМВРИ?

обидува да создаде нова Влада, слична на онаа од 2001 година, чија цел, според нив, би била подготвување вонредни избори, а нивната перцепција води кон тоа дека тие би требало да се одржат во октомври. Дотогаш оваа Влада, т.н. техничка, не само што ќе ги подготвува новите избори, туку и ќе работи на исполнување на осумте точки од евроагендата, која неодамна во Скопје ја донесе лично Оли Рен, а таа е основа за отпочнување на преговорите со Европската унија. Според опозицијата, ова бил единствениот начин, државата да го пронајде вистинскиот правец и излез од кризата, во која нè втурнал лично премиерот Никола Груевски. Веројатно делумно и сигурни во овој проект или, пак, можеби охрабрани од постапките на ДПА, во последниов период, опозициониот клан веќе изготвил

ИТЕ ЗА ВЛАДИНО-ИЗБОРНИТЕ КАЛКУЛАЦИИ



**НОВО ПРЕКРОЈУВАЊЕ
НА СОБРАНИЕТО**

ИРОКА ВЛАДА, ПОДГОТВУВА А ИЗБОРИ

и два списка на министри, кои би можеле да влезат во оваа Влада на широка коалиција. Едниот составен со имиња на министри членови на опозиционите партии, на кои им се придружува левицата од сегашната Влада, партијата на Тито Петковски, НСДП, и другиот список на кој се наоѓаат и министри од ВМРО-ДПМНЕ, со Груевски како премиер.

Овој храбар чекор или план на опозицијата е само едно од многуте сценарија како да се врати на власт, без при тоа да оди на избори, со оглед на нивниот бескрајно низок рејтинг. Токму рејтингот, кој опозицијата (со исклучок на ДУИ) и по две години никако не успеа да го подигне, виза ви оној на премиерот Груевски, е вистинската причина зошто по секоја цена се инсистира на создавање широка коалиција, и избори во октомври, наспроти мислењето на ВМРО-ДПМНЕ, кое неофицијално препорачува избори во јуни. Ваквото сценарио на опозици-

јата веќе сериозно се разработува по парламентарните ходници и канцеларии, кое освен што има цел да го реализира, има и цел да го спречи премиерот Никола Груевски, односно ВМРО-ДПМНЕ, да собере 61 пратенички глас, за да ја распушти Владата на Република Македонија и да распише избори, кои би се одржале во јуни.

СЕ БАРА 61 ПРАТЕНИК ЗА УРИВАЊЕ НА ВЛАДАТА!

Соочен со сериозно прекројување на собранискиот состав, признавањето на Косово, влезот на Република Македонија во НАТО, се разбира, со можна додавка на нашето уставно име, реализација на "Мајскиот договор" со ДУИ, и оној со шестте точки на ДПА, како и избор на тајминг за одржување избори, премиерот Никола Груевски, и покрај јавната манифестација на релаксираност, сепак се наоѓа во најтешките моменти од неговото практикување власт. Брзината,

поточно теснецот во кој треба да се решат сите овие прашања, уште повеќе ја зголемува тензијата и кај власта и кај опозицијата, која доколку брзо не се менацира би можела да донесе сосема неповолни решенија, токму за ВМРО-ДПМНЕ.

Идејата на најголемата владејачка партија ВМРО-ДПМНЕ, веднаш по Самитот на НАТО да се оди на избори, по сè изгледа, за премиерот Груевски е најдоброто решение поради повеќе причини. Пред сè, поради фактот што на тој начин ќе ги спречи "залауфаните" опозиционери по секоја цена да се дограпчат до власт, при тоа и да не одат на избори, кои патем речено ним и воопшто не им одговараат, бидејќи имаат пренизок рејтинг за да се појават пред своето гласачко тело, но и поради одличната сегашна позиција на Груевски, која му овозможува многу лесно и успешно да го валоризира својот висок рејтинг кој, за жал, го немаат и останатите членови на неговиот кабинет.

На овој начин, односно со избори веднаш по Самитот на НАТО, премиерот Никола Груевски ќе ја реши неговата најголема двогодишна болка - Собранието на Република Македонија, чиј состав се проценува како досега најслаб од осамостојувањето на државата. Односно ќе создаде (се разбира, доколку положи малку повеќе време) солиден пратенички тим, кој ќе може да му парира на оној од опозицијата, но и тим кој ќе биде елоквентен за собраниска расправа, за законските акти за кои ќе се дискутира, и кој ќе може успешно да ги одбрани проектите на Владата. А не како досега, тим кој многу пати беше комплетно покриен од страна на опозицијата и нестручен во дебатите, односно пратенички состав, кој мислеше дека е гласачка машина која треба да крене само два прста, оставајќи ѝ на Владата сè друго да заврши.

Доколку не успее да собере 61 пратеник за отповикување на сопствената Влада (тоа може да го направи со ДУИ, бидејќи тие единствено покажуваат желба за предвремен избори), Груевски може да се соочи со многу лош филм, кој му го подготвува опозицијата, односно да влета во широка коалиција, чија основна цел на опозицијата ќе биде да го урниса неговиот рејтинг, и сериозно да го ослабне до одржувањето на изборите, според нивната перцепција, во октомври.



FA. ALIJA DAUTOSKI POGREBEN INSTITUT

MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTNО. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OSTATATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT!

**EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!
I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA**

D	I		Büro Makedonija	Büro Stuttgart
A	B		Tel. 048 / 473 315	Tel. 0711 / 8 17 78 72
CH	F		Mob. 070 / 711 788	Fax 0711 / 8 17 78 73
NI	NH		70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33	Mob. 0171 / 5 46 32 20

Feuerbach www.dautoski.de 0172 / 7 62 20 49